



Бр./Nr. 08-989/1
09.06. 2023
СКОПЈЕ/SHKUP

Врз основа на член 31 став 2 точка 44 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21) и член 58 став 1 од Деловникот на Државната изборна комисија, број 01-27721/1 од 30.12.2022 година (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 3/23), Државната изборна комисија, на седницата одржана на 30.05.2023 година, донесе

Në bazë të nenit 31 paragrafi 2 pika 44 të Kodit zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së maqedonisë”, numër 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, numër 98/19, 42/20, 74/21 dhe 215/21) dhe nenit 58 paragrafi 1 të rregullores së punës së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, numër 01-27721/1 të datës 30.12.2022 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 3/23), Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, në seancën e mbajtur më datë 30.05.2023, miratoi

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

KODI ETIK PËR ANËTARËT E KOMISIONIT SHTETËROR TË ZGJEDHJEVE

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој кодекс се уредуваат основните етички начела, правила и стандарди на однесување на претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија (членовите на Комисијата).

Член 2

Целта на овој кодекс е зголемување на

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1

Me këtë kod rregullohen parimet themelore etike, rregullat dhe standardet e sjelljes së kryetarit, nënkryetarit dhe anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (anëtarët e Komisionit).

Neni 2

Qëllimi i këtij kodi është rritja e besimit të



довербата на граѓаните и јавноста, почитување на уставноста и законитоста при вршење на своите должности, одржување на независноста, непристрасноста, одговорноста, професионалноста во работењето и јакнење на интегритетот на членовите на Комисијата.

qytetarëve dhe opinionit, respektimi i kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë gjatë kryerjes së detyrave të tyre, ruajtja e pavarësisë dhe paanshmërisë, përgjegjësisë, profesionalizmit në punë dhe forcimi i integritetit të anëtarëve të Komisionit.

II. ОСНОВНИ ЕТИЧКИ НАЧЕЛА

Член 3

Членовите на Комисијата во вршењето на својата функција ги почитуваат и се придржуваат до основните етички начела и стандарди за однесување, како што се: почитување на демократските вредности и права, законитост, професионалност и непристрасност во работењето, транспарентност и јавност, должност за чување тајна, должност за заштита на лични податоци, заштита од дискриминација, интегритет и судир на интереси.

Почитување на демократските вредности и права

Член 4

- (1) Членовите на Комисијата во своето работење и однесување ги промовираат демократските вредности и права.
- (2) Комисијата со успешно спроведување на изборите го поставува фундаментот на демократијата и придонесува за зголемена доверба во изборниот процес и демократизација на институциите на Република Северна Македонија.
- (3) Комисијата со ефикасно и ефективно спроведување на изборниот процес, обезбедува сите чинители во изборниот процес да имаат еднаков пристап до остварување на своите избирачки права.
- (4) Комисијата е посветена кон постојано подобрување и унапредување на работата и постигнување на највисоки можни стандарди при раководење и управување со изборниот процес.

Законитост, професионалност и непристрасност во работењето

II. PARIMET THEMELORE ETIKE

Neni 3

Në kryerjen e detyrave të tyre, anëtarët e Komisionit respektojnë dhe u përmbahen parimeve themelore etike dhe standardeve të sjelljes, siç janë: respektimi i vlerave dhe të drejtave demokratike, ligjshmëria, profesionalizmi dhe paanshmëria në punë, transparenca dhe publiciteti, obligimi për të ruajtur sekretin, obligimi për të mbrojtur të dhënat personale, mbrojtjen nga diskriminimi, integriteti dhe konflikti i interesave.

Respektimi i vlerave dhe të drejtave demokratike

Neni 4

- (1) Anëtarët e Komisionit në punën dhe sjelljen e tyre, promovojnë vlerat dhe të drejtat demokratike.
- (2) Komisioni me zbatimin e suksesshëm të zgjedhjeve vendos themelet e demokracisë dhe kontribuon në rritjen e besimit në procesin zgjedhor dhe demokratizimin e institucioneve të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
- (3) Komisioni, me zbatimin efikas dhe efektiv të procesit zgjedhor, siguron që të gjithë palët e interesuara në procesin zgjedhor të kenë qasje të barabartë në ushtrimin e të drejtave të tyre zgjedhore.
- (4) Komisioni angazhohet për përmirësimin dhe avancimin e vazhdueshëm të punës dhe arritjen e standardeve më të larta të mundshme në udhëheqjen dhe menaxhimin e procesit zgjedhor.

Ligjshmëri, profesionalizëm dhe paanshmëri gjatë punës

Член 5

- (1) Членовите на Комисијата функцијата ја вршат професионално и непристрасно.
- (2) Членовите на Комисијата при донесување на одлуки се раководат во согласност со Уставот, Изборниот законик, законите и општоприфатените меѓународни стандарди, конвенции и добрите практики во изборите.
- (3) Членовите на Комисијата одлучуваат врз основа на сопствено убедување и врз основа на принципите на независност, непристрасност, објективност, стручност и недискриминација.
- (4) Членовите на Комисијата дејствуваат независно од било кој центар на моќ, одлучуваат непристрасно и согласно утврдените факти, одговорно ги спроведуваат сите активности неопходни за спроведување на изборната постапка.
- (5) Одлуките на Комисијата се донесуваат со јавно гласање.

Транспарентност и јавност

Член 6

- (1) Комисијата е транспарентна и отворена кон јавноста.
- (2) Комисијата ги користи сите средства за информирање на јавноста, граѓаните и учесниците во изборниот процес, официјалната веб страница, социјалните медиуми.
- (3) Седницата на Комисијата е јавна и при одржување на истата се врши директен видео пренос на официјалните канали на Државната изборна комисија.
- (4) За времето на одржување на седниците се известуваат медиумите и на седницата може да присуствуваат овластени претставници на подносителите на листи на кандидати, акредитирани набљудувачи и заинтересирани новинари.
- (5) Комисијата ги почитува одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и има назначено лица за контакт за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Neni 5

- (1) Anëtarët e Komisionit, funksionin e kryejnë në mënyrë profesionale dhe të paanshme.
- (2) Anëtarët e Komisionit gjatë marrjes së vendimeve udhëhiqen në përputhje me Kushtetutën, Kodin Zgjedhor, ligjet dhe standardet ndërkombëtare të pranuar përgjithësisht, konventat dhe praktikat e mira në zgjedhje.
- (3) Anëtarët e Komisionit vendosin në bazë të bindjes së tyre dhe në bazë të parimeve të pavarësisë, paanshmërisë, objektivitetit, ekspertizës dhe mosdiskriminimit.
- (4) Anëtarët e Komisionit veprojnë të pavarur nga çdo qendër e pushtetit, vendosin në mënyrë të paanshme dhe në përputhje me faktet e vërtetuara, me përgjegjësi i kryejnë të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e procedurës zgjedhore.
- (5) Vendimet e Komisionit miratohen me votim publik.

Transparenca dhe publiciteti

Neni 6

- (1) Komisioni është transparent dhe i hapur për publikun.
- (2) Komisioni shfrytëzon të gjitha mjetet për të informuar publikun, qytetarët dhe pjesëmarrësit në procesin zgjedhor, faqen zyrtare të internetit, mediat sociale.
- (3) Seanca e Komisionit është publike dhe gjatë mbajtjes së saj bëhet transmetim i drejtpërdrejtë video në kanalet zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.
- (4) Mediat informohen për kohën embajtjes së seancave dhe në seancë mund të marrin pjesë përfaqësues të autorizuar të parashtruesve të listave të kandidatëve, vëzhgues të akredituar dhe gazetarë të interesuar.
- (5) Komisioni respekton dispozitat e Ligjit për qasje të lirë në informata me karakter publik dhe ka emëruar persona kontaktues për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informatat me karakter publik.

(6) Комисијата има објавено на официјалната веб страна листа на јавни информации и редовно објавува податоци од надлежностите на Комисијата, подзаконски акти усвоени од страна на Комисијата, извештаи за работата, записници од седници, планови за јавни набавки, финансиски планови и завршни сметки, документи, планови и стратегии за работата на Комисијата, како и други информации кои произлегуваат од надлежностите на Комисијата.

Должност за чување тајна

Член 7

- (1) Членовите на Комисијата се должни да ја штитат тајноста на класифицираните информации согласно нивниот степен на доверливост.
- (2) Како доверливи се сметаат податоците што член на Комисијата ќе ги дознае на седница или колегиум, како и сите материјали што му се доставуваат во рамки на работењето, а се означени со степен на доверливост од доставувачот на материјалот.
- (3) Начинот на ракување и чување на материјалите што се сметаат за доверливи се уредува со посебен акт што го донесува Комисијата.

Должност за заштита на лични податоци

Член 8

- (1) Членовите на Комисијата се должни да ги почитуваат начелата на заштита на лични податоци и да ги применуваат техничките и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита при обработката на личните податоци.
- (2) Членовите на Комисијата се должни да ги чуваат како доверливи личните податоци и да преземаат мерки за заштита при нивната обработка согласно упатствата добиени од Агенцијата за заштита на лични податоци.

(6) Komisioni ka publikuar në faqen e tij zyrtare të internetit listën e informacioneve publike dhe rregullisht publikon të dhëna nga kompetencat e Komisionit, aktet nënligjore të miratuara nga Komisioni, raportet e punës, procesverbalet e mbledhjeve, planet e furnizimit publik, planet financiare dhe llogaritë përfundimtare, dokumentet, planet dhe strategjitë për punën e Komisionit, si dhe informacione të tjera që dalin nga kompetencat e Komisionit.

Obligim për ruajtjen e fshehtësisë

Neni 7

- (1) Anëtarët e Komisionit janë të detyruar të ruajnë fshehtësinë e informacionit të klasifikuar sipas shkallës së konfidencialitetit të tyre.
- (2) Si të dhëna kofidenciale konsiderohen të dhënat që anëtari i Komisionit do t'i mëson në një seancë ose kolegijum, si dhe të gjitha materialet që i dorëzohen në kuadër të punës dhe janë të shënuara me një shkallë konfidencialiteti nga furnizuesi i materialit.
- (3) Mënyra e trajtimit dhe ruajtjes së materialeve që konsiderohen kofidenciale rregullohet me akt të veçantë të cilin e miraton Komisioni.

Obligim për mbrojtjen e të dhënave personale

Neni 8

- (1) Anëtarët e Komisionit janë të obliguar t'i respektojnë parimet e mbrojtjes së të dhënave personale dhe të zbatojnë masa teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjes gjatë përpunimit të të dhënave personale.
- (2) Anëtarët e Komisionit janë të obliguar që të dhënat personale t'i ruajnë si kofidenciale dhe të marrin masa për mbrojtje gjatë përpunimit të tyre në pajtim me udhëzimet e marra nga Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Заштита од дискриминација

Член 9

- (1) Комисијата во својата работа ги применува начелата на еднаквост и спречување и заштита од дискриминација во остварување на човековите права и слободи согласно со Законот за спречување и заштита од дискриминација.
- (2) Комисијата врши соодветно приспособување на својата работа и се грижи за пристапност до инфраструктурата, добрата и услугите за лицата со попреченост и за припадниците на различни маргинализирани групи.

Судир на интереси

Член 10

- (1) Членовите на Комисијата градат систем на интегритет во Комисијата преку кој се обезбедува нивно стручно, одговорно, чесно, ефикасно и непристрасно работење согласно со Законот за спречување на корупција и судир на интереси.
- (2) Членовите на Комисијата во вршењето на својата функција се должни да внимаваат на евентуален судир на интереси и при извршувањето на јавните овластувања не смеат да се раководат од лични, семејни, верски, партиски и етнички интереси, ниту од какви било притисоци и ветувања.
- (3) Членовите на Комисијата при предлагањето одлуки и при одлучувањето должни се да внимаваат на постоење на потенцијален судир на интереси и да преземаат мерки за негово отстранување.
- (4) Доколку за носење на некоја одлука член на Комисијата се најде во судир на интереси, должен е за тоа да ги известат членовите на Комисијата на колегиум или на седница со образложено известување за изземање. Известувањето за изземање се заведува во белешката од колегиумот или во

Мбројтје nga дискриминими

Нени 9

- (1) Komisioni në punën e tij i zbaton parimet e barazisë dhe parandalimit dhe mbrojtjes nga diskriminimi në ushtrimin e të drejtave dhe lirive të njeriut në pajtim me Ligjin për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi.
- (2) Komisioni bën përshtatjet e duhura në punën e tij dhe kujdeset për aksesin në infrastrukturë, mallra dhe shërbime për personat me aftësi të kufizuara dhe për anëtarët e grupeve të ndryshme të marginalizuara.

Konflikti i interesave

Нени 10

- (1) Anëtarët e Komisionit ndërtojnë një sistem të integritetit në Komisionin përmes të cilit sigurohet puna e tyre profesionale, e përgjegjshme, e ndershme, efikase dhe e paanshme në pajtim me Ligjin për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit.
- (2) Anëtarët e Komisionit gjatë kryerjes së detyrave të tyre janë të detyruar t'i kushtojnë vëmendje çdo konflikti të mundshëm interesi dhe gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre publike nuk guxojnë të udhëhiqen nga interesat personale, familjare, fetare, partiake dhe etnike, as nga ndonjë presion dhe premtim.
- (3) Anëtarët e Komisionit gjatë propozimit të vendimeve dhe marrjes së vendimeve janë të detyruar t'i kushtojnë vëmendje ekzistimit të konfliktit të mundshëm të interesave dhe të marrin masa për eliminimin e tij.
- (4) Nëse anëtari i Komisionit me rastin e marrjes së ndonjë vendimi gjendet në konflikt interesi, ai është i detyruar t'i njoftojë anëtarët e Komisionit në kolegjiум ose në seancë me njoftim të arsyetuar për përjashtim. Njoftimi për përjashtimin shënohet në shënimin nga kolegjiуми ose në procesverbalin e seancës.

записникот од седницата.

- (5) Комисијата организира редовни советувања и обуки за членовите и Стручната служба за теми од областа на интегритетот и етиката во соработка со Државната комисија за спречување на корупцијата.

III. ОДНОС СО ИЗБОРНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА (ВРАБОТЕНИТЕ ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА, ЧЛЕНОВИ НА ИЗБОРНИТЕ ОРГАНИ, ПОМОШНИ ТЕЛА, НАДВОРЕШНО АНГАЖИРАНИ ЛИЦА)

Член 11

- (1) Членовите на Комисијата во односот со изборната администрација ќе ги почитуваат одредбите од Законот за административни службеници, Законот за работни односи, колективните договори и Етичкиот кодекс за изборната администрација.
- (2) Членовите на Комисијата во меѓусебна комуникација со изборната администрација ќе се однесуваат со почит и нема да влијаат врз нив на начин кој е спротивен на законот.
- (3) Членовите на Комисијата има право да бара и да добие стручна помош од вработените во Стручната служба на Државната изборна комисија или изборната администрација за прашања што се од значење за вршење на функцијата или се во врска со работата на Комисијата.
- (4) Членовите на Комисијата се должни да се грижат за унапредување на работата на изборната администрација и создавање услови за нејзино современо и ефикасно работење.

IV. ЗАБРАНА ЗА ПРИМАЊЕ НА ПОДАРОЦИ

Член 12

Членовите на Комисијата не смеат да ја искористат својата функција заради остварување на имотна и друга корист за себе или за друг и не смее да бара и прима подароци или услуги за вршењето на својата функција.

- (5) Komisioni organizon konsultime dhe trajnime të rregullta për anëtarët dhe Shërbimin profesional për tema nga lëmia e integritetit dhe etikës në bashkëpunim me Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.

III. MARRËDHËNIET ME ADMINISTRATËN ZGJEDHORE (TË PUNËSUARIT NË SHËRBIMIN PROFESIONAL TË KOMISIONIT SHTETËROR TË ZGJEDHJEVE, ANËTARËT E ORGANEVE ZGJEDHORE, TRUPAT NDIHMËSE, PERSONAT E ANGAZHUAR TË JASHTËM)

Neni 11

- (1) Anëtarët e Komisionit në marrëdhëniet e tyre me administratën zgjedhore duhet t'i respektojnë dispozitat e Ligjit për nëpunësit administrativ, Ligjit për marrëdhëniet e punës, marrëveshjet kolektive dhe Kodin e etikës për administratën zgjedhore.
- (2) Anëtarët e Komisionit në komunikim të ndërsjellë me administratën zgjedhore do të sillen me respekt dhe nuk do të ndikojnë tek ta në kundërshtim me ligjin.
- (3) Anëtarët e Komisionit kanë të drejtë të kërkojnë dhe të marrin ndihmë profesionale nga të punësuarit e Shërbimit profesional të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve ose të administratës zgjedhore për çështje që janë të rëndësishme për kryerjen e funksionit ose kanë të bëjnë me punën e Komisionit.
- (4) Anëtarët e Komisionit janë të obliguar të kujdesen për përmirësimin e punës së administratës zgjedhore dhe krijimin e kushteve për funksionimin e saj në mënyrë moderne dhe efikase.

IV. NDALIMI I PRANIMIT TË DHURATAVE

Neni 12

Anëtarët e Komisionit nuk mund ta shfrytëzojnë pozitën e tyre për të arritur përfitime të pasurisë dhe të tjera për vete ose për të tjerët dhe nuk mund të kërkojnë dhe të pranojnë dhurata ose shërbime për kryerjen e detyrës së tyre.

V. ПОСТАПУВАЊЕ СО ПОДАРОЦИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ

Член 13

(1) Членовите на Комисијата во организационата единица за управување со човечки ресурси ги пријавуваат сите дополнителни активности надвор од службените должности, избори и именувања во управни и надзорни одбори, членство во невладини организации и слично, со цел да се спречи евентуален судир на интереси.

(2) Комисијата води регистар на подароци во кој се внесуваат сите протоколарни подароци добиени при посета на други институции, меѓународна соработка, одржување на свечености и слично, дадени на член на Комисијата.

(3) Подароците од ставот (2) на овој член чија вредност изнесува повеќе од 3000 денари се чуваат во просториите на Комисијата.

VI. ИЗЈАВА ЗА ПРИДРЖУВАЊЕ НА КОДЕКСОТ

Член 14

(1) Членовите на Комисијата ќе потпишат писмена изјава со која потврдуваат дека ќе се придржуваат до одредбите на овој Кодекс при извршување на својата функција.

(2) Формата и содржината на образецот на изјавата ќе биде дополнително утврдена од страна на Комисијата.

VII. ПРИМЕНА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОДЕКСОТ

Член 15

(1) За примена на овој Кодекс се формира Етичка Комисија составена од тројца членови на Државната изборна комисија, претседател и двајца членови. Етичката комисија ќе се грижи за почитување на одредбите на овој Кодекс.

(2) За непочитување на одредбите од Кодексот, Етичката комисија може да го

V. VEPRIMI ME DHURATA DHE AKTIVITETE PLOTËSUESE

Neni 13

(1) Anëtarët e Komisionit i raportojnë njësisë organizative për menaxhimin e burimeve njerëzore të gjitha aktivitetet shtesë jashtë detyrave zyrtare, zgjedhjet dhe emërimet në bordet drejtuese dhe mbikëqyrëse, anëtarësimin në organizata joqeveritare dhe të ngjajshme, për të parandaluar një konflikt të mundshëm të interesit.

(2) Komisioni mban regjistrin e dhuratave në të cilin shënohen të gjitha dhuratat e marra protokollare gjatë vizitave në institucione të tjera, bashkëpunimit ndërkombëtar, mbajtjes së ceremonive dhe të ngjashme, që i jepen një anëtari të Komisionit.

(3) Dhuratat nga paragrafi (2) i këtij neni, vlera e të cilave është më shumë se 3000 denarë, mbahen në hapësirat e Komisionit.

VI. DEKLARATË PËR RESPEKTIMIN E KODIT

Neni 14

(1) Anëtarët e Komisionit do të nënshkruajnë deklaratë me shkrim me të cilën vërtetojnë se gjatë kryerjes së detyrës do të respektojnë dispozitat e këtij Kodi.

(2) Forma dhe përmbajtja e formularit të deklaratës do të përcaktohet në mënyrë plotësuese nga Komisioni.

VII. ZBATIMI DHE REALIZIMI I KODIT

Neni 15

(1) Për zbatimin e këtij Kodi themelohet Komisioni i Etikës i përbërë nga tre anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, një kryetar dhe dy anëtarë. Komisioni i Etikës do të sigurojë respektimin e dispozitave të këtij Kodi.

(2) Për mosrespektim të dispozitave të Kodit, Komisioni i Etikës mund t'i jape vërejtje

опомени членот на Комисијата кој не се придржувал до одредбите на Кодексот. Предупредувањето може да изрече во усна форма, за полесна повреда на Етичкиот кодекс и писмена форма, за тешка повреда на Етичкиот кодекс согласно извршената проценка на членовите на Етичката комисија.

анëтарин е Комисионит и цили нук у ëштë пëрмбajтур диспозитаве тë Кодит. Паралajмëрими мунд тë шqiptohet нë formën me gojë, пëр shkelje тë lehtë тë Kodit тë Etikës dhe нë formën me shkrim, пëр shkelje тë rëndë тë Kodit тë Etikës, sipas vlerësimit тë kryer nga anëtarët e Komisionit тë Etikës.

VIII. ОБЈАВУВАЊЕ НА КОДЕКСОТ

Член 16

Овој Кодекс се објавува на веб страната на Државната изборна комисија. Кодексот ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Овој Кодекс влегува во сила со денот на неговото усвојување од страна на Државната изборна комисија.

VIII.PUBLIKIMI I KODIT

Neni 16

Ky kod publikohet нë uebfaqen e Komisionit Shtetëror тë Zgjedhjeve. Kodi do тë publikohet нë “Gazetën Zyrtare тë Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

Ky Kod hyn нë fuqi нë ditën e miratimit тë tij nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА / KOMISIONI SHETETËROR I ZGJEDHJEVE
ПРЕТСЕДАТЕЛ / KRYETAR

Проф. Д-р Александар Даштëвски

